



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Скопје, 21 март 2024 година

Соопштение за печат

Монетарни движења во Република Северна Македонија: февруари 2024 година

- **Паричната маса (монетарниот агрегат МЗ^{1,2})**, во февруари 2024 година, оствари раст од 0,1% на месечна основа, како резултат на зголемувањето на долгорочните депозити до две години и готовите пари во оптек, во услови на забележан пад на депозитните пари, а во помала мера и на краткорочните депозити. Годишниот раст на паричната маса изнесува 6,5% и пред сè произлегува од повисоките депозитни пари, при помал позитивен придонес и на останатите компоненти.
- Во февруари, **вкупните депозити³** бележат месечно зголемување од 0,3%, што во целост се објаснува со растот на депозитите на секторот „домаќинства“, а депозитите на корпоративниот сектор се намалија. Анализирани на годишна ниво, вкупните депозити забележаа раст од 9,3%, поради повисоките депозити на двата сектора, со поголем придонес на депозитите на секторот „домаќинства“.

Табела 1. Парична маса и вкупни депозити на недржавниот сектор

	состојба (во милиони денари)			годишна промена (во %)					месечна промена (во %)				
	12.2023	1.2024	2.2024	3.2023	6.2023	9.2023	12.2023	2.2024	3.2023	6.2023	9.2023	12.2023	2.2024
Парична маса М4	595,151	593,210	595,231	6.9	11.4	8.8	8.7	9.5	-0.6	1.3	-0.1	4.3	0.3
Парична маса МЗ	529,264	526,039	526,562	6.6	10.0	5.9	5.9	6.5	-1.0	0.9	-0.5	4.5	0.1
од кои:													
Готови пари во оптек	50,002	48,071	48,597	6.3	9.4	6.1	5.3	8.4	1.4	2.1	-0.4	7.5	1.1
Депозитни пари	211,402	206,775	205,980	10.4	15.8	8.5	12.4	12.2	-1.2	1.1	-0.5	10.0	-0.4
Краткорочни депозити	215,860	218,004	217,894	4.6	4.8	4.1	0.6	0.8	-1.3	0.6	-0.6	-0.5	-0.1
Долгорочни депозити до 2 год	51,999	53,190	54,091	2.5	13.4	4.4	4.5	8.1	-1.1	0.8	-0.2	2.1	1.7
Вкупни депозити	534,241	534,203	535,805	6.8	11.5	8.9	8.7	9.3	-0.9	1.2	-0.2	4.0	0.3
од кои:													
Корпоративен сектор	161,432	158,511	154,345	5.9	19.7	15.7	13.2	12.3	-2.2	1.3	-1.4	6.6	-2.6
Во денари	109,266	107,352	103,735	6.7	19.0	11.1	15.8	13.9	-2.4	2.1	-1.5	8.5	-3.4
Во странска валута	52,166	51,160	50,610	4.4	21.0	25.8	8.2	9.2	-1.9	-0.3	-1.1	2.7	-1.1
Домаќинства	348,745	348,374	354,258	8.4	8.8	6.8	7.9	8.6	0.1	1.2	0.9	3.5	1.7
Во денари	173,543	171,133	176,548	9.9	14.1	10.9	11.8	13.7	0.6	1.9	1.3	6.4	3.2
Во странска валута	175,201	177,242	177,709	7.0	4.3	3.3	4.4	4.0	-0.3	0.5	0.6	0.7	0.3

Извор: НБРСМ.

¹ Почнувајќи од јуни 2018 година, Народната банка го користи монетарниот агрегат МЗ како нова стандардна дефиниција за паричната маса. За аналитички цели и натаму ќе се пресметува и ќе се објавува монетарниот агрегат М4.

² Монетарниот агрегат М1 го сочинуваат готовите пари во оптек и депозитните пари. Монетарниот агрегат М2 е составен од монетарниот агрегат М1 заедно со краткорочните депозити, додека монетарниот агрегат МЗ (паричната маса), покрај монетарниот агрегат М2, ги вклучува и депозитите со достасаност од една до две години. Следствено, монетарниот агрегат М4 ги содржи монетарниот агрегат МЗ и долгорочните депозити со достасаност над две години. За подетално објаснување, види ја Методологијата: http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_monetarna_07_2018_mak.pdf

³ Вкупните депозити ги сочинуваат сите депозити вклучени во монетарниот агрегат М4, коишто им припаѓаат на корпоративниот сектор, домаќинствата, останатите финансиски институции, непрофитните институции коишто им служат на домаќинствата и локалната самоуправа.




Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- **Вкупните кредити**, во февруари, се зголемија за 0,9% во споредба со минатиот месец, поради повисоките кредити на двата сектора, со поголем придонес на корпоративниот сектор. На годишна основа, вкупните кредити бележат раст од 6,5%, којшто произлегува од зголеменото кредитирање на двата сектора, со поизразен придонес на секторот „домаќинства“.

Табела 2. Вкупни кредити на недржавниот сектор

	состојба (во милиони денари)			годишна промена (во %)					месечна промена (во %)				
	12.2023	1.2024	2.2024	3.2023	6.2023	9.2023	12.2023	2.2024	3.2023	6.2023	9.2023	12.2023	2.2024
Вкупни кредити	444,721	443,871	448,012	6.6	6.5	5.8	5.1	6.5	0.7	1.1	0.4	1.3	0.9
<i>од кои:</i>													
Корпоративен сектор	212,768	211,354	214,262	6.2	6.5	5.1	3.3	5.9	0.5	1.2	0.5	2.2	1.4
Во денари	131,089	129,837	132,926	1.9	3.8	6.5	7.1	11.0	0.2	1.4	1.0	2.7	2.4
Во странска валута	81,679	81,517	81,336	12.9	10.8	3.1	-2.3	-1.4	0.9	0.9	-0.2	1.4	-0.2
Домаќинства	229,404	229,979	231,267	6.8	6.4	6.4	6.7	7.2	0.8	0.9	0.3	0.5	0.6
Во денари	125,223	125,561	126,421	4.0	3.2	4.0	5.1	6.1	0.6	0.5	0.2	0.0	0.7
Во странска валута	104,180	104,418	104,846	10.6	10.7	9.5	8.8	8.5	0.9	1.5	0.5	1.2	0.4

Извор: НБРСМ.



Извор: НБРСМ.



1. Депозити и кредити на корпоративниот сектор⁴



Извор: НБРСМ.

⁴ За потребите на ова соопштение, корпоративниот сектор ги опфаќа јавните и приватните нефинансиски друштва.



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- **Вкупните депозити на корпоративниот сектор**, во февруари бележат месечен пад од 2,6%. Падот, во најголем дел се објаснува со намалените депозитни пари, а во помал дел и на краткорочните депозити, додека долгорочните депозити остварија раст. Во споредба со февруари претходната година, кај депозитите на корпоративниот сектор е забележан раст од 12,3%, во поголем дел поради повисоките депозитни пари и краткорочните депозити во странска валута, при дополнително позитивно влијание и на останатите компоненти.
- Во февруари, **кредитите на корпоративниот сектор**⁵ остварија месечно и годишно зголемување од 1,4% и 5,9%, соодветно, во целост поради зголеменото кредитирање во денари, во услови на минимален пад на кредитите во странска валута.



Извор: НБРСМ.

2. Депозити и кредити на домаќинствата⁶



Извор: НБРСМ.


⁵ Почнувајќи од јуни 2018 година, а во согласност со новата методологија, податоците за финансиските инструменти во денари со валутна клаузула се вклучени во рамките на странската валута.

⁶ За потребите на ова соопштение, домаќинствата се однесуваат на физичките лица и на самостојните вршители на дејност.




Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- **Вкупните депозити на домаќинствата**, во февруари, се зголемени за 1,7% во однос на претходниот месец. Месечното зголемување во поголем дел е одраз на растот на депозитните пари и долгорочните депозити, при помал раст и на краткорочните депозити во денари, додека краткорочните депозити во странска валута се намалија. На годишна основа, растот изнесува 8,6% и е резултат на зголемените долгорочни депозити и депозитните пари, додека краткорочните депозити остварија пад.
- Во февруари, **кредитите на домаќинствата**, бележат раст од 0,6% споредено на месечно ниво, којшто во поголем дел се должи на зголемените кредити во денари, при раст и на кредитите во странска валута. Годишното зголемување од 7,2% на кредитите на домаќинствата произлегува од повисокото кредитирање во денари и во странска валута, со поизразен придонес на кредитите во странска валута.



Извор: НБРСМ.



Извор: НБРСМ.



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Табела 2. Кредити на банките и штедилниците дадени на физичките лица, по намена

	состојба (во милиони денари)			годишна промена (во %)					месечна промена (во %)				
	12.2023	1.2024	2.2024	3.2023	6.2023	9.2023	12.2023	2.2024	3.2023	6.2023	9.2023	12.2023	2.2024
Потрошувачки кредити	119,868	118,512	119,397	6.2	6.2	6.0	6.5	6.3	0.9	1.1	0.4	1.1	0.7
Станбени кредити	83,891	84,172	84,709	11.7	11.3	10.7	10.5	10.3	0.8	1.4	0.8	1.4	0.6
Автомобилски кредити	399	400	392	9.9	8.6	15.5	11.4	10.6	-0.5	4.4	-1.5	2.7	-2.1
Кредитни картички	9,835	9,704	9,534	0.5	-1.3	-2.6	-4.7	-5.7	0.4	-0.1	-0.6	-1.9	-1.8
Негативни салда по тековни сметки	6,000	6,697	6,667	-0.2	-2.6	7.9	0.6	4.2	0.5	-4.1	-1.1	-13.8	-0.4
Други кредити	1,782	1,726	1,687	-16.1	-17.9	-17.4	-19.3	-21.5	-2.1	-4.2	-1.8	-2.5	-2.3

Извор: НБРСМ.

- Анализирано според намената на кредитите одобрени на физичките лица, во февруари, **потрошувачките кредити**, како најзастапена категорија, бележат месечно и годишно зголемување од 0,7% и 6,3%, соодветно. Овој месец, **станбените кредити** остварија месечен и годишен раст од 0,6% и 10,3%, соодветно. **Автомобилските кредити**, во февруари се намалија за 2,1% на месечна основа, при годишен раст од 10,6%, додека кредитите одобрени на **кредитни картички** се пониски за 1,8% и 5,7% на месечно и на годишно ниво, соодветно. Во февруари, кај **негативните салда на тековните сметки** е забележан месечен пад од 0,4%, додека на годишна основа растат за 4,2%. Кредитите одобрени врз **други основи** остварија месечно и годишно намалување од 2,3% и 21,5%, соодветно.

Придружни информации

Временски серии податоци: Биланси и прегледи на депозитните институции, месечни податоци http://www.nbrm.mk/monetarna_statistika.nspk

Методолошки објаснувања:

http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_monetarna_07_2018_mak.pdf

Информација за методолошките измени во монетарната статистика, статистиката на останатите финансиски институции и статистиката на каматните стапки:

http://www.nbrm.mk/content/statistika/informacii/Informacija_za_promeni_vo_monetarnata_statistika_mk.pdf



Народна банка на Република Северна Македонија
Дирекција за статистика

Следни објавувања: Календар на објавување податоци
http://nbrm.mk/content/statistika/kalendar/Kalendar_na_objavuvanje_podatoci.pdf

Монетарни движења во Република Северна Македонија: 19 април 2024 година
(референтен пресек заклучно со март 2024).

За новинарски прашања, ве молиме контактирајте со лицата од Кабинетот на гувернерот.

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, побарајте нè на: contact.statistika@nbrm.mk или на телефонскиот број 02/3215-235 лок. 108/110.